

**Известување за концентрација помеѓу Асикурациони Генерали – С.п.А, Италија и Социета
Католика ди Асикурационе С.п.А., Италија
(предмет бр. 08-68/2021)**

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 17.06.2021 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација која се однесува на стекнување на единствена контрола од Асикурациони Генерали – С.п.А, со регистрирано седиште на плоштад Дука дељи Абрици бр. 2, Трст, Италија над Социета Католика ди Асикурационе С.п.А., акционерско друштво со регистрирано седиште во Италија, Верона, на Лунгадине Кангранде 16, по пат на стекнување на акции.

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности:

Асикурациони Генерали – С.п.А, е матична компанија на Генерали Групацијата, меѓународна групација на компании активна на пазарот на осигурување (сите “живот”, и “неживот” осигурувања и реосигурување) и во финансискиот сектор, присутна во 50 држави со преку 400 компании, со скоро 72.000 вработени.

Во Република Северна Македонија, Генерали Групацијата има регистрирано корпоративно присуство преку нејзиното зависно друштво ГЕНЕРАЛИ ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје, фонд за управување со инвестициски фондови, со седиште на Бул. Партизански Одреди бр. 14А/1-2, Скопје, кое е активно во секторот за управување со инвестициски фондови.

Социета Католика ди Асикурационе С.п.А. е италијанско осигурително друштво од Верона, Италија, активно на пазарот на осигурување во Италија од 1896 година, матична компанија на Католика Осигурување Групацијата.

Спред подносителот на известувањето како релевантен пазар на стоки за пријавената концентрација би можел да се дефинира на пазарот на осигурување (животно и неживотно) во Италија.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

21.06.2021 година
Скопје